

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-103 од 23.12.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, на седницата одржана на 27.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-103 од 23.12.2019 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона Бунарџик бр. 2/11 Бунарџик, Илинден како корисник на државната помош, утврди дека мерките

(1) Мерката - готовински грант во висина од XX од износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, кој ќе биде исплатен во годишни транши и тоа:

- **Првата транша во износ од XXXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2021 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.04.2021 година дека до крајот на 2020 година има инвестирано износ од најмалку XXXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци;**
- **Втората транша во висина од XXXXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, само под услов корисникот да достави докази до**

30.04.2022 година дека до крајот на 2021 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2021 година е над XXXX евра;

- Третата транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година само под услов корисникот да достави докази до 30.04.2023 година додека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра

(2) Мерката - создавање нови работни места за вработени за кои месечната нето плата ќе биде најмалку XX повисока од износот на минималната нето плата пропишана согласно Законот за минимална плата, и тоа:

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање на првите 300 нови работни места;
- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;
- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново работно место;
- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање 1001-вото до 2000-тото ново работно место

(3) Мерката – Дополнителна државна помош во форма на готовински грант во висина од XX од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, ќе се исплаќа во годишни транши:

- износ од XX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2022 година, дека до крајот на 2021 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019 и 2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019 и 2020 година,

- износ од XXXXXXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2023 година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и 2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и 2021 година и
- износ од XXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2024 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXXXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2020, 2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба со просекот на приходи од работењето во 2020, 2021 и 2022 година

претставуваат **државна помош** во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставуваат **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош**, при што доделувањето на истата е дозволено.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ не помал од XXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци во Зоната до датумот на завршување на инвестицијата.

Корисникот на помошта е обврзан да создаде XX нови работни места при што ќе вработи најмалку XX вработени до датумот на завршување. Доколку на датумот на завршување на инвестицијата бројот на вработени е под XX, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односните дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од XX.

Корисникот на помошта е обврзан да го задржи пополнет вкупниот број на работни места за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување на инвестицијата.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицијата. Доколку корисникот не успее да го одржи своето работење, ќе го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно македонските закони и прописи.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000 евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош (дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош) е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави известување за секој план за доделување на

нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, до Комисијата за заштита на конкуренцијата достави Известување за планирано доделување на помош како и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во Технолошко индустриска развојна зона Бунарџик бр.2/11 Бунарџик, Илинден – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден бр. 10-103 од 23.12.2019 година (во понатамошен текст: Известувања), Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден (во понатамошен текст: Предлог договор) и писмо за намери бр. 09-1690/1 од 18.12.2019 година.

Со оглед на фактот дека поднесените Известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10) како ден на прием на уредно известување се смета 23.12.2019 година.

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: КЗК) во законски предвидениот рок ги испита доставените Известувања како и Предлог договорот и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е: Владата на Република Северна Македонија, претставувана и застапувана од страна на** Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, односно од страна на директорот Александар Младеновски;
- **Корисник на државната помош е:** ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона Бунарџик бр. 2/11 Бунарџик,
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и услуги ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин четирите следни критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;

- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

Мерката (1) - готовински грант во висина од XX од износот на вкупните Оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, кој ќе биде исплатен во годишни транши и тоа:

- Првата транша во износ од XX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2021 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.04.2021 година дека до крајот на 2020 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци;
 - Втората транша во висина од XX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.04.2022 година дека до крајот на 2021 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2021 година е над XXX евра;
 - Третата транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година само под услов корисникот да достави докази до 30.04.2023 година додека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXXXX евра претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:
- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден;
 - Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден поради што доаѓа до

нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, се ставаат во понезавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден би ги издвоил од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка, јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Согласно Предлог договорот, доколку корисникот на државната помош не го инвестира минималниот износ предвиден за добивање по транши, државната помош ќе биде пропорционално намалена за односната

транша на 10% од реално инвестираниот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Давателот на државна помош ќе додели државна помош на корисникот на државната помош под услов ако корисникот на државната помош инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра како оправдан инвестициски трошок до датумот на завршување на инвестицијата.

Мерката (2) - **создавање нови работни места за вработени за кои месечната нето плата ќе биде најмалку XX повисока од износот на минималната нето плата пропишана согласно Законот за минимална плата, и тоа:**

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање на првите 300 нови работни места;
 - износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;
 - износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново работно место
 - износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање 1001-вото до 2000-тото ново работно место претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:
- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден;
 - Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, се ставаат во понезавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, му овозможува доделување на државна помош поврзана со трошоци за новите вработувања, а кои во нормални пазарни услови претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден би ги издвоил од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со

доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка, јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Корисникот на помошта се обврзува во Предлог договорот дека ќе ги одржи пополнети вкупниот број на работни места за кои примил државна помош во период од 5 (пет) години од Датумот на завршување.

Мерката (3) - **Мерката – Дополнителна државна помош во форма на готовински грант во висина од XX од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата, но не повеќе од XXX евра годишно, кој ќе се исплаќа во годишни транши:**

- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2022 година, дека до крајот на 2021 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци; бројот на

вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019 и 2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019 и 2020 година,

- износ од XXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2023 година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и 2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и 2021 година и
- износ од XXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2024 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2020, 2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба со просекот на приходи од работењето во 2020, 2021 и 2022 година

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден;
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, се ставаат во понезавидна положба преостанатите

претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден би ги издвоил од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка, јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Согласно Предлог договорот, доколку вкупниот минимален износ на инвестицијата предвидена за целиот инвестициски период до крајот на 2024 година е достигнат или надминат до датумот на завршување на инвестицијата, државната помош која што не била исплатена согласно горенаведените транши ќе биде исплатена од давателот на државната помош како дополнителна транша што се плаќа не подоцна од 30.06.2026 година. Вкупниот износ на државната помош не може да го надмине максималниот износ од XXX евра годишно во денарска противвредност.

Доколку корисникот на државната помош не успее да ги инвестира минималните износи од горенаведените транши, државната помош ќе се намали пропорционално за соодветната транша на XX од реално инвестираните износи на оправдани инвестициски трошоци.

Мерките:

- 1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период до 10 години од започнувањето на вршењето на дејност во Зоната, но не подолго од две години по годината на добивање на Решението за започнување со работа, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 2. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход на примањата по основ на платите на вработените за период од 10 години од започнувањето на вршење дејност во Зоната, односно од првиот месец во кој корисникот на помошта ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увозот на добра во Зоната, под услов доброта да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка, почнувајќи од датумот за издавање на Решението за започнување со работа на корисникот на помошта;**
- 4. Царински ослободувања и олеснувања, согласно член 6 од Законот за ТИРЗ, почнувајќи од датумот на издавање на Решението за започнување со работа на корисникот на помошта;**
- 5. Ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште и**
- 6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба на доброта за време на вршењето на дејност во Зоната**

претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на

корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Давателот на државната помош во Предлог договорот јасно ги утврдил правилата за кумулација на помошта и истите се во согласност со правилата за кумулација дефинирани во член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, врз основа на која уредба се доделува државната помош наведена во Решението.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Владимир Наумовски